



ОГЛАС за продажба на недвижни ствари

Опис	Проценета/ почетна вредност
1. Стан бр.001 и соодветен дел од заедничките простории, К.П. 481, адреса: ул. Козара бр.13, Згр.1, Намена на згр.510, Влез 001, Кат ПР, внатрешна површина од 51 м2 и Двор под зграда со површина 12/267.	2.434.443,00
2. Стан бр.002 и соодветен дел од заедничките простории, К.П. 481, адреса: ул. Козара бр.13, Згр.1, Намена на згр.510, Влез 001, Кат ПР, внатрешна површина од 33 м2 и Двор под зграда со површина 8/267.	1.597.956,00

Недвижните ствари може да се разгледаат на ул. Козара бр.13 Скопје, секој работен ден од 9 до 16 часот (Контакт лице УЈП: Ариф Алили, тел. 076/464-958).

Недвижните ствари се предмет на електронска јавна аукција, која ќе се одржи на 17.05.2013 година (петок), од 11 до 13 часот, на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

На електронската **ЈАВНА АУКЦИЈА**, може да учествуваат само оние лица кои претходно уплатиле депозит во висина од 10% од утврдената вредност на недвижните ствари, најдоцна до 14.05.2013 година (вторник), на трезорска сметка на Министерство на финансии 10000000063095, депозитна сметка на Управа за јавни приходи 0900515679-696-10, приходна шифра 725939, програма 20.

Доколку депозитот е навремено уплатен, ќе добиете порака на вашата е-пошта (пријавена при регистрација за учество на електронската јавна аукција) дека ги исполнувате условите за учество на електронската јавна аукција.

Условите за учество на јавното наддавање и Упатството за употреба на е-аукциите се објавени на веб порталот <http://e-aukcii.ujp.gov.mk>

Најповолниот купувач на недвижната ствар е должен да ја уплати разликата од купопродажната цена, во рок од 8 (осум) дена од денот на заклучување на електронската јавна аукција. Во спротивно, продажбата со решение се огласува за неважечка, а купувачот го губи правото на враќање на депонираниот депозит.

Стварите се продаваат по системот видено-купено, дополнително рекламации не се примаат.

На понудувачите чија понуда не е прифатена депозитот им се враќа по заклучувањето на јавната аукција. За истото ќе бидат известени со порака на нивната е-пошта.